

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со проекти			
2.	Код	2FP231612			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Втора година /трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р Дејан Мираковски, Проф. д-р Зоран Панов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема предуслови			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со теоријата на логистиката				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Дефиниција за проект 2. Дисциплини за управување со проекти 3. Организација на проектите и животен циклус на проект 4. Процеси на управување со проекти 5. Иницијатива, планирање, извршување, управување и заклучување на проекти 6. Управување со квалитет 7. Управување со ризици 8. Следење на проектот 9. Мерење и метрика 10. Моделирање на процесот на управување со проекти 11. Симулација на процеси 12. Алати за поддршка на управување со проекти				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120 часови			
14.	Распределба на расположливото време	40+40+20+10+10			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	40 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	40 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови	
		16.3.	Домашно учење	10 часови	

17.	Начин на оценување		
	17.1.	Проектна задача	30 бодови
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)	50 бодови
	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување	до 50 бода	5 (пет) (F)
	(бодови/ оценка)	од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Jovanović, P.	Upravljanje projektom	Grafoslog, Beograd	2004
		2.				
		3.				